

# Службен гласник

## на Општина Струмица

Број 8

Петок, 06 мај 2022 год.

[www.strumica.gov.mk](http://www.strumica.gov.mk)



### С о д р ж и н а

#### Градоначалник на општина Струмица:

Рег. бр.	Стр.	Рег. бр.	Стр.
149.		152.	
<b>Одлука</b> за организирање јавна анкета и јавна презентација на предлог план на ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за дел од Централно градско подрачје на делови од Блок 1 (УЕ1), Блок 30 (УЕ7) Блок 33 (УЕ4) и Блок 37/1 (УЕ5) во Струмица .....	1	<b>Решение</b> за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на предлог план на ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за дел од Централно градско подрачје на делови од Блок 1 (УЕ1), Блок 30 (УЕ7) Блок 33 (УЕ4) и Блок 37/1 (УЕ5) во Струмица .....	3
150.		153.	
<b>Одлука</b> за организирање јавна анкета и јавна презентација на Урбанистички план за село Баница, Општина Струмица .....	2	<b>Решение</b> за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на Урбанистички план за село Баница, Општина Струмица .....	4
151.		154.	
<b>Одлука</b> за организирање јавна анкета и јавна презентација на Урбанистички план за село Вељуса, Општина Струмица .....	3	<b>Решение</b> за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на Урбанистички план за село Вељуса, Општина Струмица .....	4

#### 149.

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на Општина Струмица ("Службен гласник на Општина Струмица" број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на Општина Струмица, донесе

#### О д л у к а

**за организирање јавна анкета и јавна презентација на предлог план на ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за дел од Централно градско подрачје на делови од Блок 1 (УЕ1), Блок 30 (УЕ7) Блок 33 (УЕ4) и Блок 37/1 (УЕ5) во Струмица**

#### Член 1

Се организира јавна анкета и јавна презентација на предлог план на ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за дел

од Централно градско подрачје на делови од Блок 1 (УЕ1), Блок 30 (УЕ7) Блок 33 (УЕ4) и Блок 37/1 (УЕ5) во Струмица, со површина од 8,11ха.

Просторот на планскиот опфат е ограничен со осовините на следните сообраќајници: “Невена Стојкова”, “Моша Пијаде”, “Ванчо Китанов”, “Јане Сандански”, “Благој Јанков Мучето”, бул.“Ленинова”, “Сандо Масев”, “Горче Петров”, “Герас Цунев”, “Јосиф Јосифовски Свештарот” и “Боро Џони”.

#### Член 2

Одлуката за организирање на јавната анкета и јавна презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам, комунални работи и градежно земјиште, на ВЕБ страницата на Општина Струмица, во Службен гласник на Општина Струмица и во две јавни гласила.

#### Член 3

Јавната анкета ќе трае од 12.05.2022 година до 27.05.2022 година, а јавната презентација ќе се одржи на ден 19.05.2022 година во 11:00 часот во просториите на Дом на АРМ во Струмица.

#### Член 4

Предлог планот на ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за дел од Централно градско подрачје на делови од Блок 1 (УЕ1), Блок 30 (УЕ7) Блок 33 (УЕ4) и Блок 37/1 (УЕ5) во Струмица, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам, комунални работи и градежно земјиште ул.“Ленинова” бр.34.

#### Член 5

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

#### Член 6

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Струмица”.

Бр.09-3287/2 Општина Струмица  
05.05.2022 год. Градоначалник,  
Струмица Костадин Костадинов с.р.

#### 150.

Врз основа на член 28 и член 50 од Законот за урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија“ број 32/2020) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

#### О д л у к а за организирање јавна анкета и јавна презентација на Урбанистички план за село Баница, Општина Струмица

#### Член 1

Се организира јавна анкета и јавна презентација за изработка на Урбанистички план за село Баница, Општина Струмица. Планскиот опфат го опфаќа селото Баница, општина Струмица, на подрачјето на КО Баница.

Површината на планскиот опфат изнесува 117,59ха.

#### Член 2

Одлуката за организирање на јавната анкета и јавна презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам и комунални работи, на ВЕБ страницата на Општина Струмица, во Службен гласник на општина Струмица и во две јавни гласила.

#### Член 3

Јавната анкета ќе трае од 25.05.2022 година до 27.06.2022 година, а јавната презентација ќе се одржи на ден 03.06.2022 година во 12:00 часот во просториите на основното училиште „Сандо Масев“, во с.Баница.

#### Член 4

Урбанистички план за село Баница, Општина Струмица, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.“Ленинова” бр.34.

#### Член 5

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

#### Член 6

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-3292/2 Општина Струмица  
05.05.2022 год. Градоначалник,  
Струмица Костадин Костадинов с.р.

**151.**

Врз основа на член 28, и член 50 од Законот за урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 32/2020) и член 39 од Статутот на општина Струмица ("Службен гласник на општина Струмица" број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**О д л у к а**  
**за организирање јавна анкета и јавна презентација на Урбанистички план за село Вељуса, Општина Струмица**

**Член 1**

Се организира јавна анкета и јавна презентација за изработка на Урбанистички план за село Вељуса, општина Струмица, на подрачјето на КО Вељуса, и Вељуса вон град.

Површината на планскиот опфат изнесува 83,58ха.

**Член 2**

Одлуката за организирање на јавната анкета и јавна презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам и комунални работи, на ВЕБ страницата на Општина Струмица, во Службен гласник на општина Струмица и во две јавни гласила.

**Член 3**

Јавната анкета ќе трае од 25.05.2022 година до 27.06.2022 година, а јавната презентација ќе се одржи на ден 03.06.2022 година во 13:30 часот во просториите на основното училиште „Гоце Делчев“, во с.Вељуса.

**Член 4**

Урбанистички план за село Вељуса, Општина Струмица, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул."Ленинова" бр.34.

**Член 5**

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

**Член 6**

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица".

Бр.09-3293/2 Општина Струмица  
05.05.2022 год. Градоначалник,  
С т р у м и ц а Костадин Костадинов с.р.

.....

**152.**

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на Општина Струмица ("Службен гласник на Општина Струмица" број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19 и 29/19), Градоначалникот на Општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
**за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на предлог план на ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за дел од Централно градско подрачје на делови од Блок 1 (УЕ1), Блок 30 (УЕ7) Блок 33 (УЕ4) и Блок 37/1 (УЕ5) во Струмица**

1. Се формира Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на предлог план на ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за дел од Централно градско подрачје на делови од Блок 1 (УЕ1), Блок 30 (УЕ7) Блок 33 (УЕ4) и Блок 37/1 (УЕ5) во Струмица, со површина од 8,11ха во состав:

- Софија Ристова - Раководител на Одделението за урбанизам,

- Томе Тимов - претставник на изготвувачот на планот,

- Лилјана Ивановска - дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната анкета од 12.05.2022 година до 27.05.2022 година, а јавната презентација на ден 19.05.2022 година во 11:00 часот во просториите на Дом на АРМ во Струмица.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во "Службен гласник на Општина Струмица".

Бр.09-3287/3 Општина Струмица  
05.05.2022 год. Градоначалник,  
С т р у м и ц а Костадин Костадинов с.р.

.....

**153.**

Врз основа на член 28, и член 50 од Законот за урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 32/2020) и член 39 од Статутот на општина Струмица ("Службен гласник на општина Струмица" број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение**  
**за формирање на Комисија за**  
**спроведување на јавна анкета и јавна**  
**презентација на Урбанистички план за**  
**село Баница, Општина Струмица**

1. Се формира Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на Урбанистички план за село Баница, Општина Струмица, со површина од 117,59ха. во состав:

- Софија Ристова - Раководител на Одделението за урбанизам,
- Александра Едровска - претставник на изготвувачот на планот,
- Елина Трендова - дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната анкета од 25.05.2022 година до 27.06.2022 година, а јавната презентација да се одржи на ден 03.06.2022 година во 12:00 часот во просториите на основното училиште „Сандо Масев“, во с.Баница.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица".

Бр.09-3292/3 Општина Струмица  
05.05.2022 год. Градоначалник,  
Струмица Костадин Костадинов с.р.

**154.**

Врз основа на член 28, и член 50 од Законот за урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 32/2020) и член 39 од Статутот на општина Струмица ("Службен гласник на општина Струмица" број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение**  
**за формирање на Комисија за**  
**спроведување на јавна анкета и јавна**  
**презентација на Урбанистички план за**  
**село Вељуса, Општина Струмица**

1. Се формира Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на Урбанистички план за село Вељуса, Општина Струмица, со површина од 83,58 ха. во состав:

- Софија Ристова - Раководител на Одделението за урбанизам,
- Александра Едровска - претставник на изготвувачот на планот,
- Елина Трендова - дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната анкета од 25.05.2022 година до 27.06.2022 година, а јавната презентација да се одржи на ден 03.06.2022 година во 13:30 часот во просториите на основното училиште „Гоце Делчев“, во с.Вељуса.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица".

Бр.09-3293/3 Општина Струмица  
05.05.2022 год. Градоначалник,  
Струмица Костадин Костадинов с.р.